

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 77 Год. LXII

Понеделник, 26 јуни 2006

Цена на овој број е 130 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

| | Стр. | | Стр. |
|--|------|---|------|
| 1182. Одлука за давање одобрение за основање на Приватно средно училиште „Петта Приватна Гимназија“ во Скопје..... | 2 | 1188. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина - песок и чакал на ДТТУ „Вла-Ди Комерц“ ДООЕЛ Скопје на локалитетот кај „Горно Лисиче“ Скопје..... | 6 |
| 1183. Одлука за организирање на Јавното претпријатие ГАМА во Акционерско друштво ГАМА АД Скопје..... | 3 | 1189. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина песок и чакал на ДПГТУ „БАУ-ЕНН“ с. Теарце - Теарце на локалитетот „Орман“ општина Теарце..... | 6 |
| 1184. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина - гипс на „КНАУФ-РАДИКА“ А.Д. Дебар на локалитетот с. Долно Косоврасти, општина Дебар..... | 4 | 1190. Одлука за давање концесија за детални геолошки истражувања на минералната суровина подземна вода за пиење/флаширање на ДППТУ „ХАЗАРИ-КО“ с. Теарце - Теарце на локалитетот „Суводол“ општина Теарце | 7 |
| 1185. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина - минерална вода на „ЕУРОЛЕНД“ АД Петровец на локалитетот „Кисела Вода“ с. Долно Коњаре, општина Петровец..... | 4 | 1191. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина варовник на ДППТУ „ЕВЕРЕСТ-ЦД“ - Тетово на локалитетот „Буковиќ“ општина Зајас | 7 |
| 1186. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина варовник на ДППТУ „БАГ-КОП-БАУ“ ДООЕЛ Тетово на локалитетот Краста Вруток, општина Гостивар..... | 4 | 1192. Одлука за престанок на користење и за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба..... | 7 |
| 1187. Одлука за давање концесија за експлоатација на минералната суровина кварцит на „АРСИМИ“ Невзат и др. ДОО с. Порој - Цепчиште на локалитетот „Сатеска“ Кичево..... | 5 | 1193. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на времено користење, без надоместок.... | 8 |
| | | 1194. Одлука за давање согласност на Договор за давање моторно возило на времено користење, без надоместок.... | 8 |
| | | 1195. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје..... | 8 |

| | Стр. | | Стр. |
|---|------|---|-------------|
| 1196. Лиценца за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2289/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 87 во Скопје..... | 8 | 1201. Лиценца за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2303/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Климент Охридски“ бр. 56 во Скопје..... | 9 |
| 1197. Лиценца за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2304/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Димитар Влахов“ бб во Гостивар..... | 8 | 1202. Лиценца за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2299/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Ванчо Прке“ бб во Штип..... | 9 |
| 1198. Лиценца за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2300/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Никола Русински“ бр. 5 во Скопје..... | 9 | 1203. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда... | 10 |
| 1199. Лиценца за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2295/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Јосиф Јосифовски“ бб во Струмица..... | 9 | 1204. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда... | 10 |
| 1200. Лиценца за изменување на Лиценцата за откажување на Лиценцата бр. 19-2302/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Коста Абраш“ бб во Охрид..... | 9 | 1205. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда... | 10 |
| | | 1206. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда... | 10 |
| | | 1207. Одлука за определување на вредноста на правото за купување на девизи од Народна банка на Република Македонија.... | 11 |
| | | 1208. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.... | 11 |
| | | Агенција за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување | |
| | | 93. Одлука за ограничувања на вложувањата во одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во член 107 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување..... | 12 |
| | | Огласен дел..... | 1-52 |

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1182.

Врз основа на член 10 став 2, 11, 12 и 13 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05 и 35/06) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05 и 37/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ “ПЕТТА ПРИВАТНА ГИМНАЗИЈА“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на Приватно средно училиште “Петта Приватна Гимназија“ во Скопје.

Член 2

Одобрението од член 1 на оваа одлука се дава врз основа на поднесокот (барањето) од лицето Фијат Цаноски.

Член 3

Во приватното средно училиште од член 1 на оваа одлука ќе се организира и остварува настава за гимназиско образование, согласно Законот за средното образование.

Член 4

Потребниот наставен кадар кој ќе изведува настава во Приватното средно училиште “Петта Приватна Гимназија“ во Скопје е согласно Нормативот за наставниот и друг кадар во средното образование.

Во прва година на образование наставата ќе ја изведуваа 11 наставници, во втора година на образование 12 наставници, во трета година на образование 13 наставници и во четврта година на образование 13 наставници.

Член 5

Потребната опрема за опремување на Приватното средно училиште "Петта Приватна Гимназија" во Скопје е согласно нормативите утврдени за оваа дејност.

Член 6

Приватното средно училиште "Петта Приватна Гимназија" во Скопје ќе биде сместено во објектот на улица "Војводина" бб, со вкупна површина од 5.000,00м².

Член 7

Бројот на учениците кои ќе се запишат во учебната 2006/2007 година ќе изнесува седум паралелки, со по 34 ученици во паралелка, додека за наредните учебни години за бројот на паралелките ќе одлучува основачот.

Член 8

Наставата во Приватното средно училиште "Петта Приватна Гимназија" ќе се изведува на македонски јазик и неговото кирилско писмо, албански јазик и неговото писмо и на англиски јазик.

Член 9

Програмата за воспитно-образовната дејност на Приватното средно училиште "Петта Приватна Гимназија" е соодветна на програмата за гимназиско образование кое се остварува во државните средни училишта во Република Македонија.

Член 10

Приватното средно училиште "Петта Приватна Гимназија" во Скопје ќе отпочне со работа од 1 септември 2006 година, по добивањето на решение за верификација од Министерството за образование и наука.

Член 11

Средствата потребни за работа на Приватното средно училиште "Петта Приватна Гимназија" во Скопје ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила се денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2770/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1183.

Врз основа на член 4 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), а во согласност со Протокол за начинот на уредување на меѓусебните односи во стопанисувањето со Гасоводниот систем на Република Македонија склучен меѓу Владата на Република Македонија и Макпетрол АД од Скопје (во натамошниот текст: Протокол), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ГАМА ВО АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
ГАМА АД СКОПЈЕ

Член 1

Заради стопанисувањето со Гасоводниот систем на Република Македонија Владата на Република Македонија го прифаќа вложувањето на Макпетрол АД Скопје во Јавното претпријатие ГАМА Скопје (во натамошниот текст ЈП ГА-МА) според условите определени во Одлуката за вложување во ЈП ГА-МА бр.0202-3091/1, донесена од АД МАКПЕТРОЛ на 14.06.2006 година.

Член 2

Согласно член 1 од оваа одлука ЈП ГА-МА Скопје се организира како акционерско друштво ГАМА (во натамошниот текст ГАМА АД).

Член 3

ГАМА АД ќе управува и стопанисува со Гасоводниот систем на Република Македонија согласно Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија бр. 63/2006) и Статутот на ГАМА АД.

Член 4

Основната главнина на ГАМА АД ја сочинуваат: гасоводниот систем на Република Македонија реализиран до основањето на ГАМА АД кој е дефиниран како систем за пренос на природен гас според Законот за енергетика подвижните ствари поврзани со гасоводниот систем коишто технички, технолошки и книговодствено му припаѓале на гасоводниот систем според пописот заклучно со 30.06.2006 година и финансиските средства за отпочнување со работа (обртен капитал), кои се искажани во Прилог бр.1 од Протоколот.

Долгувањата кои ЈП ГА-МА ги има до денот на донесувањето на оваа одлука ги презема Владата Република Македонија.

Член 5

Согласно точка 4 и точка 6 од Протоколот почетниот сооднос во номиналниот износ на основната главнина до правосилната пресуда на судот е 50%:50%.

Владата на Република Македонија го овластува Централниот депозитар на хартии од вредност да го запише на сметката на ГАМА АД бројот на акциите соодветен на номиналното учество на Република Македонија во ГАМА АД определено според правосилната одлука на судот. Соодветно на така утврденото учество на акциите во основната главнина на ГАМА АД ќе се извршат соодветни измени во Статутот на ГАМА АД.

До денот на утврдувањето на учеството со правосилна одлука на судот, Република Македонија и МАКПЕТРОЛ АД ќе учествуваат во распределбата на добивката и во управувањето со ГАМА АД според учество определено во став 1 на овој член.

Член 6

Согласно точка 5 од Протоколот во ГАМА АД ќе продолжат да работат лицата кои континуирано се вработени во ЈП ГА-МА - Скопје заклучно со 26.09.1997 година и вработените во Дирекцијата за природен гас на Макпетрол АД Скопје заклучно со 01.01.2005 година.

Член 7

Владата на Република Македонија и ЈП ГА-МА Скопје во тужбата ПС VII бр. 368/05 поднесена против Макпетрол АД ќе го остваруваат само тужбеното барање кое се однесува на утврдувањето на правото на Република Македонија на сопственост на идеален дел на Гасоводниот систем во Република Македонија.

Член 8

Владата на Република Македонија ќе ги уреди даночните импликации кои ќе произлезат од бришењето на влогот на Република Македонија кој што во евиденцијата во финансиските извештаи и завршните сметки на Макпетрол АД се води како обврска на Макпетрол АД према Република Македонија и истовремено од 1996 година се води како основачки влог на Република Македонија во ЈП ГА-МА - Скопје.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2247/1
14 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1184.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр.25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.06.2006 година донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ГИПС НА
“КНАУФ-РАДИКА“ А.Д. ДЕБАР НА ЛОКАЛИТЕ-
ТОТ С.ДОЛНО КОСОВРАСТИ, ОПШТИНА
ДЕБАР

1. На “Кнауф-Радика” А.Д. Дебар се дава концесија за експлоатација на минералната суровина – гипс на локалитетот с. Долно Косоварсти, општина Дебар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

| Точка | Координата -X | Координата - У |
|-------|---------------|----------------|
| T-1 | 7466580 | 4600077 |
| T-2 | 7466448 | 4600598 |
| T-3 | 7466270 | 4600448 |
| T-4 | 7466263 | 4600217 |
| T-5 | 7466284 | 4600126 |
| T-6 | 7466332 | 4600000 |

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,12$ км².

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП “Македонски Шуми” треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено “Кнауф-Радика” А.Д. Дебар треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП “Македонски Шуми”.

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање концесија за експлоатација на минералната суровина градежен технички камен варовник на “Кнауф-Радика” А.Д. Дебар на локалитетот с.Долно Косоврасти, општина Дебар, објавена во (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 73/06), под бр.19-2729/1.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-2729/1
7 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1185.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА
НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА
ВОДА НА „ЕУРОЛЕНД“ АД ПЕТРОВЕЦ НА ЛОКА-
ЛИТЕТОТ „КИСЕЛА ВОДА“ С. ДОЛНО КОЊАРЕ,
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ

1. На „ЕУРОЛЕНД“ АД Петровец, се дава концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода на локалитетот „Кисела Вода“ с. Долно Коњари, општина Петровец, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА - X | КООРДИНАТА - Y |
|-------|-------------------|-------------------|
| T-1 | 4.644.028,00 | 7.555.374,00 |
| T-2 | 4.644.097,00 | 7.555.544,00 |
| T-3 | 4.644.120,00 | 7.555.599,00 |
| T-4 | 4.644.171,00 | 7.555.578,00 |
| T-5 | 4.644.208,00 | 7.555.663,00 |
| T-6 | 4.644.076,00 | 7.555.713,00 |
| T-7 | 4.644.168,00 | 7.555.685,00 |
| T-8 | 4.644.123,00 | 7.555.687,00 |
| T-9 | 4.644.125,00 | 7.555.695,00 |

Површината на просторот на концесија за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,51$ км².

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини (“Службен весник на Република Македонија” бр.100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 19-2750/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1186.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА ДПТГУ „БАГ-КОП-БАУ“ ДООЕЛ ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КРАСТА ВРУТОК ОПШТИНА ГОСТИВАР**

1. На ДПТГУ „БАГ-КОП-БАУ“ ДООЕЛ - Тетово се дава концесија за експлоатација на минералната суровина - варовник на локалитетот Краста Вруток општина Гостивар, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА - X | КООРДИНАТА - Y |
|-------|-------------------|-------------------|
| T-1 | 4.624.400,00 | 7.488.320,00 |
| T-2 | 4.624.220,00 | 7.489.525,00 |
| T-3 | 4.623.628,00 | 7.489.525,00 |
| T-4 | 4.623.628,00 | 7.488.705,00 |
| T-5 | 4.624.000,00 | 7.488.700,00 |
| T-6 | 4.624.000,00 | 7.488.100,00 |
| T-7 | 4.624.150,00 | 7.487.980,00 |

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,76 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр.100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП „Македонски шуми“ треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено ДПТГУ „БАГ-КОП-БАУ“ ДООЕЛ Тетово треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП „Македонски шуми“.

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2751/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1187.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА КВАРЦИТ НА "АРСИМИ" НЕВЗАТ И ДР. ДОО С. ПОРОЈ-ЦЕПЧИШТЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "САТЕСКА" КИЧЕВО**

1. На "Арсими" Невзат и др. ДОО с. Порој - Цепчиште се дава концесија за експлоатација на минералната суровина - кварцит на локалитетот "Сатеска" Кичево, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА - X | КООРДИНАТА - Y |
|-------|-------------------|-------------------|
| T-1 | 4.603 492,00 | 7.496 213,00 |
| T-2 | 4.603 402,00 | 7.496 280,00 |
| T-3 | 4.603 399,00 | 7.496 436,00 |
| T-4 | 4.603 541,00 | 7.496 393,00 |

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,08 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП "Македонски Шуми" треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено "Арсими" Невзат и др. ДОО с. Порој-Цепчиште треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски Шуми".

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2752/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1188.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДТТУ "ВЛА-ДИ КОМЕРЦ" ДООЕЛ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ "ГОРНО ЛИСИЧЕ" СКОПЈЕ

1. На ДТТУ "ВЛА-ДИ КОМЕРЦ" ДООЕЛ Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - песок и чакал на локалитетот кај "Горно Лисиче" Скопје, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА - X | КООРДИНАТА - Y |
|-------|-------------------|-------------------|
| T-1 | 4.648 946,00 | 7.541 367,00 |
| T-2 | 4.648 887,00 | 7.541 536,00 |
| T-3 | 4.648 772,00 | 7.541 674,00 |
| T-4 | 4.648 545,00 | 7.541 748,00 |
| T-5 | 4.648 434,00 | 7.541 597,00 |
| T-6 | 4.648 652,00 | 7.541 442,00 |
| T-7 | 4.648 731,00 | 7.541 340,00 |
| T-8 | 4.648 819,00 | 7.541 371,00 |
| T-9 | 4.648 888,00 | 7.541 303,00 |

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,11 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр.100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2766/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1189.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДПГТУ "БАУ-ЕНН" С.ТЕАРЦЕ-ТЕАРЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ОРМАН" ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

1. На ДПГТУ "Бау-Енн" с.Теарце - Теарце се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - песок и чакал на локалитетот "Орман" општина Теарце, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА - X | КООРДИНАТА - Y |
|-------|-------------------|-------------------|
| T-1 | 4.658.431,00 | 7.507.504,00 |
| T-2 | 4.658.428,00 | 7.507.467,00 |
| T-3 | 4.658.431,00 | 7.507.404,00 |
| T-4 | 4.658.433,00 | 7.507.375,00 |
| T-5 | 4.658.440,00 | 7.507.336,00 |
| T-6 | 4.658.478,00 | 7.507.327,00 |
| T-7 | 4.658.463,00 | 7.507.384,00 |
| T-8 | 4.658.455,00 | 7.507.427,00 |
| T-9 | 4.658.440,00 | 7.507.448,00 |
| T-10 | 4.658.455,00 | 7.507.463,00 |

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,004 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП "Македонски Шуми" треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено ДПГТУ "Бау-Енн" с.Теарце - Теарце треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски Шуми".

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2767/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1190.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр.25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ/ФЛАШИРАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "ХАЗАРИ-КО" С.ТЕАРЦЕ - ТЕАРЦЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ "СУВОДОЛ" ОПШТИНА ТЕАРЦЕ

1. На ДПТТУ "Хазари-Ко" с.Теарце - Теарце се дава концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина - подземна вода за пиење/флаширање на локалитетот "Суводол" општина Теарце, со површина на простор на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА - X | КООРДИНАТА - Y |
|-------|-------------------|-------------------|
| T-1 | 4.658.750,00 | 7.505.840,00 |
| T-2 | 4.658.370,00 | 7.506.355,00 |
| T-3 | 4.658.080,00 | 7.506.720,00 |
| T-4 | 4.658.200,00 | 7.506.489,00 |
| T-5 | 4.658.610,00 | 7.505.953,00 |
| T-6 | 4.658.610,00 | 7.505.880,00 |

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $\Pi=0,05 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2768/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1191.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/02 и 24/03) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА ДПТТУ "ЕВЕРЕСТ-ЦД" - ТЕТОВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ "БУКОВИК" ОПШТИНА ЗАЈАС

1. На ДПТТУ "ЕВЕРЕСТ-ЦД" - Тетово се дава концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник на локалитетот "Буковик" општина Зајас, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

| ТОЧКА | КООРДИНАТА- X | КООРДИНАТА- Y |
|-------|---------------|---------------|
| T-1 | 4.612.430,00 | 7.496.806,00 |
| T-2 | 4.611.670,00 | 7.496.322,00 |
| T-3 | 4.611.000,00 | 7.496.040,00 |
| T-4 | 4.610.780,00 | 7.496.028,00 |
| T-5 | 4.610.700,00 | 7.495.308,00 |
| T-6 | 4.611.000,00 | 7.495.562,00 |
| T-7 | 4.611.780,00 | 7.496.160,00 |
| T-8 | 4.612.240,00 | 7.496.560,00 |
| T-9 | 4.612.443,00 | 7.496.680,00 |

Површината на просторот на експлоатационото поле од точка 1 на оваа одлука изнесува $\Pi=0,53 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, ќе се определи во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериумите и висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 100/05).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определат во Договорот за концесија.

5. За површина од точка 1 од оваа одлука ЈП "Македонски Шуми" треба благовремено да изврши сеча на шумата, а истовремено ДПТТУ "Еверест-ЦД" - Тетово треба да изврши пошумување на соодветна површина која ќе ја определи ЈП "Македонски Шуми".

6. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 19-2784/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1192.

Врз основа на член 52, став 1, став 2, алинеи 2, 5 и 6 и став 4 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Правото на користење на недвижната ствар, простор лоциран на К.П.бр.9106, во КО Скопје - Центар, евидентиран во Имотен лист бр. 9314, викано место Подгорје, згр. 2, пл. 014, ск. 078, со адреса на ул. „Покриена Чаршија“ бр. 37 Б, локал 13 - Безистен, стара скопска чаршија, со вкупна површина од 55 м², сопственост на Република Македонија, му престанува на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје и се дава во закуп, со услов за намена за користење за научни, културни и образовни проекти од интерес на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука се дава во закуп со непосредна спогодба на Македонскиот национален комитет за споменици и места - ИКОМОС, со услов за намена за користење на недвижната ствар од здруженија на граѓани и фондации за остварување на непрофитни дејности од интерес за Република Македонија, како и за научни, културни и образовни потреби и за изведување на научни, културни и образовни проекти од интерес на Република Македонија.

Висината на закупнината, се определува во месечен износ од 1 (едно) ЕУР во денарска противвредност, сметано по среден курс објавен од Народната банка на Република Македонија.

Рокот на закупот е 4 (четири) години од денот на влегувањето во сила на одлуката.

Член 3

Склучувањето на договорот за закуп на недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука, ќе се изврши помеѓу Министерството за култура - Скопје и Македонскиот национален комитет за споменици и места - ИКОМОС, по добивањето на мислењето од Јавното правобранителство на Република Македонија.

Член 4

Примопредавањето на недвижната ствар од членот 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија - Скопје и Македонскиот национален комитет за споменици и места - ИКОМОС.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2691/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1193.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ МОТОРНО ВОЗИЛО НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ, БЕЗ НАДОМЕСТОК

Член 1

Со давање согласност на Договорот за давање моторно возило на времено користење без надоместок - марка SEAT IBIZA, тип - 1.9 SDI SE, со регистарска ознака SK-709-KK, со број на шасија VSSZZZ6KZ1R210565, со број на мотор AGR261392, година на производство 2001, боја на каросерија 73 - светло црвена, со книговодствена вредност од 228.772,50 денари, склучен меѓу Агенцијата за електронски комуникации и Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2585/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1194.

Врз основа на член 54, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОР ЗА ДАВАЊЕ МОТОРНО ВОЗИЛО НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ, БЕЗ НАДОМЕСТОК

Член 1

Со давање согласност на Договорот за давање моторно возило на времено користење без надоместок - марка MITSUBISHI, тип - PAJERO GLS, со регистарска ознака SK-087-MU, со број на шасија JMBONK940-XP010701, со број на мотор 4056jo4212, година на производство 1999, боја на каросерија 98 - TEMNO PLAVA, со книговодствена вредност од 417.012,50 денари, склучен меѓу Агенцијата за електронски комуникации и Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2585/2
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1195.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003 и 49/2006), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 јуни 2006 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ

1. Димитар Анастасов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје се именува Митко Митев, дипломиран инженер техноло.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 33-2831/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1196.

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКА- ЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2289/1 ОД 25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ИГРИ НА СРЕКА „ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. „НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ“ БР. 87 ВО СКОПЈЕ

1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-2289/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа „Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 87 во Скопје, точката 3 се брише.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2707/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1197.

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, издаде

ЛИЦЕНЦА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКА- ЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2304/1 ОД 25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ИГРИ НА СРЕКА „ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ БР. 87 ВО ГОСТИВАР

1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-2304/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за

игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Димитар Влахов“ бб, во Гостивар, точката 3 се брише.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2709/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1198.

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2300/1 ОД 25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ИГРИ НА СРЕКА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “НИКОЛА РУСИСКИ“ БР. 5 ВО СКОПЈЕ

1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-2300/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Никола Русински“ бр. 5 во Скопје, точката 3 се брише.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2710/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1199.

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2295/1 ОД 25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ИГРИ НА СРЕКА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ“ ББ ВО СТРУМИЦА

1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-2295/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Јосиф Јосифовски“ бб во Струмица, точката 3 се брише.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2711/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1200.

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2302/1 ОД 25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ИГРИ НА СРЕКА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “КОСТА АБРАШ“ ББ ВО ОХРИД

1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-2302/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Коста Абраш“ бб во Охрид, точката 3 се брише.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2712/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1201.

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2303/1 ОД 25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ИГРИ НА СРЕКА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БР. 56 ВО СКОПЈЕ

1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-2303/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Климент Охридски“ бр. 56 во Скопје, точката 3 се брише.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2714/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

1202.

Врз основа на член 24, став 3 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01 и 2/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.06.2006 година, издаде

ЛИЦЕНЦА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА БР. 19-2299/1 ОД 25.05.2006 ГОДИНА ИЗДАДЕНА НА ДРУШТВОТО ЗА ИГРИ НА СРЕКА “ИНТЕРГЕЈМ БАЛКАН“ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕКА ВО АВТОМАТ КЛУБ ШТО СЕ НАОГА НА УЛ. “ВАНЧО ПРКЕ“ ББ ВО ШТИП

1. Во лиценцата за откажување на лиценцата бр. 19-2299/1 од 25.05.2006 година издадена на Друштвото за игри на среќа “Интергејм Балкан“ ДОО увоз-извоз Скопје за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб што се наоѓа на ул. “Ванчо Прке“ бб во Штип, точката 3 се брише.

2. Ова изменување на лиценца се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2715/1
12 јуни 2006 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р **Владо Бучковски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 1203.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седница одржана на 22.05.2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Клириншка куќа Клириншки интербанкарски систем АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - петта емисија на 297 обични акции во износ од 2.970.000,00 денари, согласно Одлуката бр. 02-1/20 од 19.04.2006 година за зголемување на основната главнина со средства на друштвото со издавање акции по пат на приватна понуда со петта емисија.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-1/20 од 19.04.2006 година за зголемување на основната главнина со средства на друштвото со издавање акции по пат на приватна понуда со петта емисија.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-887/4
22 мај 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1204.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седница одржана на 22.05.2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Акционерското друштво за трговија и услуги АМТОС Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на 2.000 обични акции во вкупен износ на емисијата од 20.000 евра односно 1.223.222,00 денари по средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето на одлуката за зголемување на основната главнина со издавање на обични акции.

2. Акциите од точка 1 на ова решение се уплатуваат во рок од 15 календарски дена од конечност на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот, Одлуката за нивно издавање ОД 05-28/72/2006 од 28.04.2006 година и ова решение.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

8. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-979/3
22 мај 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1205.

Врз основа на член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седница одржана на 20.06.2006 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Акционерското друштво за управување со пензиски фондови "Нов пензиски фонд" - Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - втора емисија на 5.000 обични акции во вкупен износ на емисијата од 500.000 евра односно 30.589.650,00 денари по средниот курс на НБРМ на денот пред донесувањето на одлуката за втората емисија на акции.

2. Акциите од точка 1 на ова решение се уплатуваат во рок од 15 календарски дена од конечност на ова решение.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот, Одлуката за нивно издавање бр. 05-481/11 од 24.05.2006 година и ова решение.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од 8 дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

8. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1251/3
20 јуни 2006 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

1206.

Врз основа на член 9 и 27 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/2005), Комисијата за хартии од вредност на седница одржана на 12.06.2006 година донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ
НА ПРИВАТНА ПОНУДА**

1. На Инвестбанка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда – шеснаесетта емисија на 6.768 обични акции во износ од 18.070.560 денари, согласно Одлуката бр. 2517/15 од 31.03.2006 година за зголемување на акционерскиот капитал со средства на банката преку издавање долгорочни хартии од вредност – акции од XVI емисија и Одлуката бр. 4909/5 од 31.05.2006 година за измена на Одлуката за зголемување на акционерскиот капитал со средства на банката преку издавање долгорочни хартии од вредност – акции од XVI емисија.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот, Одлуката бр. 2517/15 од 31.03.2006 година и Одлуката бр. 4909/5 од 31.05.2006 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од осум дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од три работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

7. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1030/4 Комисија за хартии од вредност
12 јуни 2006 година Претседател,
Скопје проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

**НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1207.

Врз основа на член 16 став 3 од Законот за девизно работење („Сл.весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01 и 51/03), точка 6 од Одлуката за начинот и условите за работа на нерезиденти со хартии од вредност во Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 53/02, 11/03, 19/03 и 14/04) и член 68 став 2 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Сл.весник на РМ“ бр. 3/02, 51/03, 85/03, 40/04 и 61/05), гувернерот на Народна банка на Република Македонија донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ПРАВОТО
ЗА КУПУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ОД НАРОДНА БАНКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Овластените банки можат, од Народна банка на Република Македонија, да купуваат права за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија.

2. Правата за купување на девизи, од точка 1 на оваа одлука, се однесуваат на еден квартал.

3. Овластените банки ги купуваат правата за купување на девизи, во евра по продажен курс на Народна банка на Република Македонија, по следната вредност:

| Валута во девизи | Количина | Вредност во денари |
|------------------|----------|--------------------|
| Евро (ЕУР) | 1 | 0,17 |

4. Износот на премијата се уплаќа на сметка на Народна банка на Република Македонија.

5. Цената на правото за купување на девизи по продажни курсеви на Народна банка на Република Македонија, важи од 01.07.2006 до 30.09.2006 година.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 01.07.2006 година и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02-14/85
22 јуни 2006 година
Скопје

Гувернер,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1208.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 од 23.05.2006 година), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04 и 38/05), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01, 21/03 и 19/04), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/05), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 26.06.2006 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА**

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

| | |
|------------------------------|-----------|
| а) Моторни бензини | ден/лит |
| - МБ-96 (ПРЕМИУМ) | до 30,414 |
| - БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | до 30,326 |
| - БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | до 30,677 |

| | |
|-----------------|-----------|
| б) Дизел гориво | ден/лит |
| - Д (ДИЗЕЛ) | до 30,335 |

| | |
|---------------------|-----------|
| в) Масло за горење | ден/лит |
| - екстра лесно (ЕЛ) | до 30,836 |

| | |
|-----------|-----------|
| г) Мазут | ден/кг |
| - М-1 (М) | до 17,401 |
| - М-2 | до 17,377 |

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

| | |
|------------------------------|----------|
| а) Моторни бензини | ден/лит |
| - МБ-96 (ПРЕМИУМ) | до 69,50 |
| - БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | до 66,00 |
| - БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | до 66,50 |

| | |
|-----------------|----------|
| б) Дизел гориво | ден/лит |
| - Д (ДИЗЕЛ) | до 54,50 |

| | |
|---------------------|----------|
| в) Масло за горење | ден/лит |
| - екстра лесно (ЕЛ) | до 44,50 |

| | |
|-----------|-----------|
| г) Мазут | ден/кг |
| - М-1 (М) | до 21,182 |
| - М-2 | до 21,154 |

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

| НАФТЕН ДЕРИВАТ | (2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| МБ - 96 (ПРЕМИУМ) | 69,00 | 68,50 | 68,00 |
| БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | 65,50 | 65,00 | 64,50 |
| БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | 66,00 | 65,50 | 65,00 |
| Д - ДИЗЕЛ | 54,00 | 53,50 | 53,00 |
| ЕЛ - ЕКСТРА ЛЕСНО | 44,00 | 43,50 | 43,00 |

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цените за мазутот М-1 и М-2, важат франко пумпна станица, а цените на мазутот М-1 и М-2 важат франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цените за мазутот М-1 и М-2, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

| | |
|------------------------------|---------|
| а) Моторни бензини | ден/лит |
| - МБ-96 (ПРЕМИУМ) | 0,150 |
| - БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | 0,080 |
| - БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | 0,080 |
| б) Дизел гориво | ден/лит |
| - Д (ДИЗЕЛ) | 0,030 |
| в) Масло за горење | ден/лит |
| - екстра лесно (ЕЛ) | 0,040 |
| г) Мазут | ден/кг |
| - М-1 (М) | 0,050 |
| - М-2 | 0,050 |

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

| | |
|------------------------------|---------|
| а) Моторни бензини | ден/лит |
| - МБ-96 (ПРЕМИУМ) | 24,634 |
| - БМБ-90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | 21,826 |
| - БМБ-95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | 21,899 |
| б) Дизел гориво | ден/лит |
| - Д (ДИЗЕЛ) | 12,121 |
| в) Масло за горење | ден/лит |
| - екстра лесно (ЕЛ) | 3,136 |
| г) Мазут | ден/кг |
| - М-1 (М) | 0,100 |
| - М-2 | 0,100 |

Член 5

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

| НАФТЕН ДЕРИВАТ | (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит | (4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| МБ - 96 (ПРЕМИУМ) | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР) | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| БМБ- 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ) | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| Д - ДИЗЕЛ | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| Е Л - ЕКСТРА ЛЕСНО | 3,200 | 2,776 | 2,353 | 1,929 |
| МАЗУТ М-1 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| МАЗУТ М-2 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 27.06.2006 година.

Бр.02-906/1
26 јуни 2006 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНОТО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 93.

Врз основа на член 106 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 29/02, 85/03, 40/04, 113/05), Управниот одбор на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 26.05.2006 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОГРАНИЧУВАЊА НА ВЛОЖУВАЊАТА ВО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ИНСТРУМЕНТИ РАЗЛИЧНИ ОД ОГРАНИЧУВАЊАТА УТВРДЕНИ ВО ЧЛЕН 107 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Максималниот процент од вредноста на средствата на пензискиот фонд кои можат да се вложат во инструментите од членот 105 став (1) точка д) од Законот:

- за период од 23.05.2006 година до 23.09.2006 година изнесува 100%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-677/3
26 мај 2006 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
д-р Ана Павловска Данева, с.р.



www.slvvesnik.com.mk
contact@slvvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2006 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ЦЕТИС ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз, Скопје.

ISSN 0354-1622



2006077